

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на општински признанија и награди, Одборот за доделување награди и признанија на Општината Крива Паланка, на 1-та седница одржана на 19.09.2018 година одлучи да распише

К О Н К У Р С

за доделување на наградите „8-ми Октомври“, „Почесен граѓанин на Крива Паланка“ и „Признание за особени постигнувања и придонес за развојот и афирмацијата на Општина Крива Паланка“ за 2018 година

1. Наградата „8-ми Октомври“ на Општината Крива Паланка се доделува на физички и правни лица од Општината Крива Паланка и од Република Македонија како знак на општествено признание за особени постигнувања во стопанството, науката, уметноста, културата, спортот, воспитанието и образованието, заштитата и унапредување на животната средина и природата, како и во други области на трудот и творештвото од значење за развојот на Општината и нејзина афирмација во Република Македонија и во светот.
Наградата 8-ми Октомври покрај на физички и правни лица се доделува и на ученици и студенти за творечки труд или за континуирани успешни резултати во наставни и воннаставни активности.
Наградата се доделува за остварувања во период од една година до објавување на конкурсот, како и за подолг период на работно и творечко ангажирање.
Наградата се доделува на поединци, група творци, правни лица, ученици и студенти.
2. Наградата „Почесен граѓанин на Крива Паланка“ се доделува на поединец –физичко лице државјанин на Република Македонија или странец за исклучителни заслуги и афирмација на Крива Паланка во Европа и Светот.
3. Општина Крива Паланка доделува и признанија за особени постигнувања и придонес за развојот и афирмацијата на Општина Крива Паланка .
Признанијата се доделуваат на поединци и правни лица од Општина Крива Паланка, од Републиката и од странство како и на странски и меѓународни организации за значајно остварување и постигнување во вкупниот општествен развој од сите области на животот и трудот за унапредување и афирмација на Локалната самоуправа во Општина Крива Паланка .
4. Право да предлагаат кандидати за Наградите имаат правни и физички лица со седиште, односно живеалиште на подрачјето на Општината Крива Паланка.
5. Предлозите мора да биде образложен, а кога се однесува на поединци, група творци или ученици односно студенти, треба да се приложи кратка биографија. Предлагачите треба да ги наведат својот полн назив и седиштето, односно името и адресата.
6. Конкурсот трае 8 осум дена од денот на објавувањето, а предлозите за кандидати се доставуваат до Одборот за доделување награди и признанија на општината Крива Паланка.
7. Предлозите во 3 (три) примероци се доставуваат исклучиво до архивата на Општина Крива Паланка, адреса ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 Крива Паланка до 27.09.2018 година до 16 часот .
8. Предлозите доставени по истекот на рокот наведен во конкурсот нема да се разгледуваат.

Одбор за доделување награди и
признанија на Општината Крива Паланка